



Дневна хемеротека за 03.06.2015г.

Правдико - [Предложени се измени во Законот за водите](#)



Предложени се измени во Законот за водите

јуни 03, 2015

Ми се допаѓа Сподели

© Copyright 2014 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.



Во постојниот член 93 од [Законот за водите](#) е даден правниот основ со кој се пропишува дека Владата на Република Македонија на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање ја пропишува Уредбата за класификација и категоризација на водите, рокот на постигнување на целите на квалитетот на водите и целите на животната средина на сите

водни тела.

Согласно вака наведениот член потребно е уредување на класификацијата и категоризацијата на водните тела во еден подзаконски акт. За уредување на класификацијата на водните тела неопходно е утврдување на биолошките показатели за кои е потребно вршење на истражни активности и мерења на терен.

За таа цел се пристапи кон изменувањата и дополнувањата на законот со кој се предлага донесување на два одделни подзаконски акти со кои одделно ќе се уреди на класификацијата на водните тела од категоризацијата на истите.

Воведувањето на системот на класификација на површинските води е со цел утврдување на систем на сет на параметри и гранични вредности со кои се обезбедува понатамошно дефинирање на состојбата на површинските водни тела во Република Македонија. На овој начин ќе се уредат:



- карактеристиките и критериумите за проценка, определување на статусот на водните тела и нормативни дефиниции за класификација на еколошкиот статус во висок, добар умерен, недоволен и лош статус на површинските води;
- карактеристиките, критериумите и минимум стандардите за определување на добар хемиски статус на површинските водни тела;
- карактеристиките, критериумите и минимум стандардите за определување на добар еколошки статус на површинските водни тела;
- карактеристиките, критериумите и минимум стандардите за определување на добар хемиски статус и добар еколошки потенцијал на силно изменетите и вештачки површински водни тела;
- супстанциите, стандардите за еколошки квалитет и постапките за определување на класата на хемиски статус на површинските водни тела;
- стандардите за еколошки квалитет, индекси за еколошки квалитет и други гранични вредности како и постапки за определување на класата на еколошкиот статус/потенцијал на површинските водни тела; и
- постапките за определување класификација на статусот на површинските водни тела.

Врз основа на карактеристиките и критериумите кои ќе бидат утврдени со прописот за класификацијата на водните тела и прописот кој ја дефинира содржината на програмата на мерки кој е составен дел на планот за управување со речен слив, за секое водно тело во сливот се определуваат цели на животна средина и рокот за постигнување на добра состојба и програма на мерките за тоа водно тело. Ова претставува нова термилошка конципираност која впрочем го претставува системот на категоризација на водите и е во насока на:

- намалување на испуштањата на загадувачките материи и супстанции;
- прогресивно намалување на испуштањата, како и истекување на определени загадувачки материи и супстанции или групи загадувачки материи и супстанции коишто претставуваат значителен ризик за водата како медиум на животната средина, вклучувајќи ја и водата за пиење (приоритетни материи и супстанции);
- престанок и постепено намалување на испуштањата на приоритетни опасни материи и супстанции;
- санирање или ублажување на последиците од какво било загадување на водите, крајбрежните земјишта и водните живеалишта;
- враќање на природната состојба на водното тело во случај кога тоа е можно и доколку за тоа не се потребни несоодветно високи трошоци, односно не предизвикува значителни негативни последици по животната средина, пловидбата и рекреацијата, складирањето вода за водоснабдување, наводнувањето и производството на електрична енергија, регулацијата на водотеците, заштитата од поплави и други важни активности поврзани со човечкиот развој и подобрување на карактеристиките на вештачките и силно изменетите површински водни тела.



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Со предложениот концепт за утврдување на целите на животна средина за секое водно тело и рокот за постигнување на добра состојба на секое поединечно кое преставува категоризирање на истото во временска циклус на планот за управување со речен слив неопходно е истражна активност со континуирано следење на елементите за квалитет кое ќе опфати: Биолошките елементи (Составот и изобилството на: водната флора, на бентосни безрбетници фауна, рибната фауна); Хидроморфолошки елементи како поддршка на биолошките елементи; Хидролошкиот режим-обемот и динамиката на проток на вода и врска со подземните водни тела; континуитет; Морфолошки услови (длабочината на реката и варијација на ширина, структурата и супстрат на коритото на реката, структура на крајбрежна зона); Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи (основни, Термички услови, Услови за кислородност, Соленоста, закиселување, нутриенти, Специфични загадувачи); Загадувањето од страна на сите приоритетни супстанции и др.



Локално - [Прифатени забелешките на еколозите за заштита на Студенчишко блато](#)

ЛОКАЛНО.МК

Прифатени забелешките на еколозите за заштита на Студенчишко блато



Еколошките здруженија од Охрид и од Скопје конечно се задоволни од третманот на надлежните во однос на нивните апели во битката за заштита на Студенчишко блато како жив природен резерват.





Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Конечно и Министерството за животна средина и просторно планирање се приклучува кон заштитата на Охрид. Ресорниот министер неодамна најави негово прогласување за споменик на природата.

– Нареден чекор е елаборат за заштита на животната средина за Студенчишко блато и негово прогласување за споменик на природата во границите определени со Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина (СОВЖС), односно 77 хектари, а не 4,9 хектари како што се изгласа на седницата на Совет на Општина Охрид од 27 март годинава. Можеби ова е само мала извојувана битка, но за нас значи многу и ни дава сила да продолжиме понатаму, до крај, додека Студенчишко блато, а со тоа и Охридско Езеро, не биде трајно и целосно заштитено – информираат од „Охрид СОС“.

И од Здружението за заштита на животни и на животна средина „Еден“ од Скопје, информираат дека Општина Охрид ги прифати сите нивни коментари доставени за заштита на Студенчишко блато, а во врска со извештајот за СОВЖС. Истите се прифатени и инкорпорирани во неговата финална верзија.

Истовремено, во финалниот извештај за СОВЖС е даден одговор на нивните забелешки и истиот е доставен до Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), од каде е добиено позитивно мислење.



Вечер - За загадување на воздухот во Тетово , казна од 2400 евра!

вечер

За загадување на воздухот во Тетово , казна од 2400 евра!

Парична казна од 2.400 евра заработи приватна фирма во Тетово поради незаконско палење отпадни материји на отворено, а во согласност со Законот за справување со отпад.



Општинскиот инспекторат ја изрече казната откако инспекторите утврдиле прекршување на законот, по претходна дојава од граѓани преку телефонската линија за пријавување аерозагадување.

Ако во рок од осум дена фирмата не ја плати казната, против неа ќе биде покренета судска постапка.

Викендов, општинскиот инспекторат, исто така, констатирал прекршок, односно горење на отпад од автомобили на јавно место. Во овој случај, инспекторите не затекнале очевидци на местото, поради што локалната власт ќе бара од полицијата да го најде сторителот и тој да се казни во согласност со законските одредби.

Досега преку телефонската линија за пријавување загадување и веб-модулот „е-репорт“ (e-report), се пријавени вкупно 132 случаи на аерозагадување.



Н.Македонија - Откриено загадување на воздух поради палење отпад


Викендот што измина до општинскиот инспекторат на општина Тетово, имаше голем број пријави од загрижени граѓани што се однесуваат за неовластено горење и загадување на воздухот на патот Тетово-Скопје, информираа денес од канцеларијата за односи со

Sky - Казни за аерозагадувачите во Тетово

Парична казна од 2.400 евра заработи приватна фирма во Тетово поради незаконско палење отпадни материи на отворено, а во согласност со Законот за справување со отпад. Општинскиот инспекторат ја изрече казната откако инспекторите утврдиле прекршување ...



[+инфо](#) - [Еко-марш „Да ги сочуваме шумите на планината Јабланица“](#)



Еко-марш „Да ги сочуваме шумите на планината Јабланица“

Објавено во 08:51 03 јуни 2015 | Прочитано 145 | Печати



Со цел подигнување на свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината Јабланица, в петок, на Светскиот ден за заштита на животната средина, ќе биде одржан еко-марш во организација на ПЕД „Закамен“ Струга.

Предвидено е маршот да започне пред средните училишта „Нико Нестор“ и „Др. Ибрахим Темо“ во Струга во 12 часот. Учесниците на маршот ќе упатат јасна порака до сите граѓани и институциите за важноста од зачувувањето на природното богатство на планината Јабланица и последиците од неконтролираната сеча која зазема се поголем интензитет.

Маршот ќе заврши пред зградата на општина Струга. По завршување на маршот учесниците ќе се придружат на настанот „Да ја зачуваме планината Јабланица“ кој ќе се одржува истовремено на чаршискиот мост во Струга. На овој настан ќе биде поставен информативен штанд од ПЕД „Закамен“ каде сите заинтересирани можат да се информираат за потребата за заштита на планината Јабланица и нејзиниот биодиверзитет.

[Радио МОФ](#) - [Еко-марш во Струга против уништувањето на планината Јабланица](#)

Со цел подигнување на свеста за уништувањето на шумскиот фонд на планината Јабланица во петок (5-ти јуни), на Светскиот ден за заштита на животната средина ќе биде одржан еко-марш организиран од планинарското еколошко друштво „Закамен“ Струга.